

ГОДИШНО АКЦИОНЕРСКО СОБРАНИЕ 05 ОКТОМВРИ 2020

На Годишно собрание на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово што се одржа на 05.10.2020 година (понеделник) со почеток во 12,00 часот во просториите на Фабриката, беа усвоени следните материјали:

1. Записникот на годишното собрание го водеше Нотар Мице Илијевски од Куманово
2. За бројачи на гласови беа избрани Лидија Антевска и Валентина Витановска
3. За Претседавач со Собранието беше избран Драган Сарк
4. Одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи, годишниот извештај за работата на Друштвото за деловната 2019 година и Извештај на независни ревизори
5. Одлука за покривање на загуба по годишната сметка / финансиските извештаи за 2019 година.
6. Одлука за одобрување на работа на Александар Крстевски, Претседател и неизвршен член на Одбор на директори
7. Одлука за одобрување на работа на Страхил Пановски, независен неизвршен член на Одбор на директори
8. Олука за одобрување на работа на Јованче Јошев, извршен член на Одбор на директори
9. Одлука за отповикување на Александар Крстевски, неизвршен член на Одбор на директори
10. Одлука за отповикување на Страхил Пановски, независен неизвршен член на Одбор на директори
11. Одлука за отповикување на Јованче Јошев, извршен член на Одбор на директори
12. Одлука за отповикување на сите членови на Одбор на директори
13. Одлука за избор на Благоја Ставров за независен неизвршен член на Одбор на директори
14. Одлука за избор на Александар Крстевски за член на Одбор на директори
15. Одлука за избор на Војчо Нацевски за член на Одбор на директори
16. Одлука за избор на Александар Крстевски, Благоја Ставров и Војчо Нацевски за членови на Одбор на директори
17. Олука за усвојување на годишен извештај на Служба за внатрешна ревизија.
18. Одлука за назначување на ревизорска куќа Grant Thornton ДОО Скопје за ревизор на годишна сметка и финансиските извештаи за 2020 година
19. Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна